



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

## ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРЦИЈАРНАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА КУПУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Согласно Националниот акционен план за унапредување и развој на ДСГ методата за евидентирање и плаќање на здравствените услуги за акутните болнички случаи во РМ и меѓународните искуства, Фондот спроведе активности и изготви анализи заради воведување на систем за плаќање на терцијарната здравствената дејност.

Терцијарната дејност како посебна област во здравствениот систем обезбедува; извршување на највисоко (експертско) ниво на здравствена заштита, пружање на здравствени услуги на осигуреници кои имаат комплексна и тешка патологија, истражување и развој на медицинските методи, воведување на нови знаења и методи во областа на националната патологија, пренос на знаења и обука на здравствените работници на сите нивоа и изготвување насоки за целата земја и др.

Согласно Законот, здравствената заштита на терцијарно ниво во РМ ја вршат јавните здравствени установи – универзитетски клиници.

Универзитетските клиниките извршуваат здравствени услуги кои бараат највисок стручен, организациски и технолошки сложен мултидисциплинарен здравствен третман од одредена гранка на медицината и укажуваат стручно-методолошка помош на здравствените установи од соодветната област, обезбедување на висококвалитетна грижа на пациентот во рамките на современите сознанија и обврска за едукација, истражување, публикување на сознанијата и секако образовната функција. Субспецијалистички тимови се високо специјализирани тимови на стручни лица во терцијарната институција, кои планираат и изведуваат комплетни здравствени третмани на ретки и комплексни болести во државата.

Меѓународните искуства во поглед на терцијарната здравствена укажуваат на фактот дека во сите земји кои ја користат ДСГ методата за акутните болни се врши дополнително финансирање ( плаќање) за терцијатното ниво на здравствена заштита.

Според направените анализи и искуствата од другите земји согледано е дека најдобро решение за определување на терцијарот ( во делот на укажување на здравствени услуги) во Македонија е да се пресметуваат дополнителни средства од 10% на буџетот наменет за ДСГ, за здравствените установи кои вршат терцијарна здравствена заштита. Врз основа на анализите

и направените симулации износот за терцијарната дејност пресметковно е околу 168 милиони денари.

На седницата на Управниот Одбор на Фондот одржана на 09.12.2010 година донесени се соодветните измени на правните акти за воведување на терцијарната дејност ( одлуката и правилник). Со правните акти е утврдено дека примената ќе започне од 1 април 2011 година со склучување на новите договори со здравствените установи.

Согласност на донесените акти на Фондот за воведување на терцијарната дејност во системот на утврдување на буџетските плафони и начинот на плаќање на здравствените услуги дава министерот за здравство, по што истите ќе бидат објавени во Службен весник на РМ. Оптималните очекувања се дека објавата ќе биде во почетокот на јануари.

Периодот од објавувањето на правните акти во Службениот весник на РМ до примената на истите ќе се искористи за припреми, усогласувања, потребни анализи и преговарања со здравствените установи за утврдување на договорениот надоместок за наредниот период. Со воведувањето на терцијарот во системот ЈЗУ Универзитетски клиника ќе имаат подобри позиции за преговарање со Фондот за договорот од април 2011 до март 2012 година.